

Тип на документ:
Подзаконски акт
Број на Службен весник:
129/2008
Датум на објавување:
13.10.08

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08) министерот за транспорт и врски донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТИШТА И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТИШТА НА ОПШТИНИТЕ, ОДНОСНО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот Скопје, како и начинот на нивното издавање и одземање.

Член 2

Легитимацијата на државниот инспектор за патишта се издава на образец кој е даден во прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е во правоаголна форма изработен на хамер хартија во бела боја, со димензии 15 x 11 cm, а кога ќе се превитка 7,5 x 11 cm, обвиткан со дводелна обвивка изработена од кожа во кафена боја (корица на легитимацијата).

На предната страна од корицата на легитимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втиснат грбот на Република Македонија а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: „Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Државен инспекторат за транспорт“, а во средината текст: „Легитимација на државен инспектор за патишта“.

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен текст: „Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Државен инспекторат за транспорт“. Под овој текст на левата страна има место за фотографија со големина 2,5 cm x 3,5 cm. Во долниот дел има простор во кој се пишуваат следните податоци: име и презиме на државниот инспектор за патишта, потпис на инспекторот, регистерски број на легитимацијата, датум на издавање, потпис на министерот за транспорт и врски и место за печат (мп).

Од внатрешната десна страна од образецот отпечатен е текст: „Државниот инспектор за патишта врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08).“

Член 3

Легитимацијата на овластениот инспектор за патишта на општината се издава на образец кој е даден во прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е во правоаголна форма изработен на хамер хартија во бела боја, со димензии 15 x 11 cm, а кога ќе се превитка 7,5 x 11 cm, обвиткан со дводелна обвивка изработена од кожа во кафена боја (корица на легитимацијата).

На предната страна од корицата на легитимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втиснат грбот на Република Македонија, а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: „Република Македонија, Општина _____“, а во средината текст: „Легитимација на овластен инспектор за патишта“.

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен грбот на општината, а под него текст: „Општина _____, Легитимација на овластен инспектор за патишта“. Под овој текст на левата страна има место за фотографија со големина 2,5 cm x 3,5 cm. Во долниот дел има простор во кој се пишуваат следните податоци: име и презиме на овластениот инспектор за патишта, потпис на инспекторот, регистерски број на легитимацијата, датум на издавање, потпис на градоначалникот и место за печат (мп).

Од внатрешната десна страна од образецот отпечатен е текст: „Овластениот инспектор за патишта врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон (“Службен весник на Република Македонија” бр. 84/08).“

Член 4

Легитимацијата на овластениот инспектор за патишта на градот Скопје се издава на образец кој е даден во прилог 3 и составен дел на овој правилник.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е во правоаголна форма изработен на хамер хартија во бела боја, со димензии 15 x 11 cm, а кога ќе се превитка 7,5 x 11 cm, обвиткан со дводелна обвивка изработена од кожа во кафена боја (корица на легитимацијата).

На предната страна од корицата на легитимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втиснат грбот на Република Македонија, а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: „Република Македонија, Град Скопје“, а во средината текст: „Легитимација на овластен инспектор за патишта“.

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен грбот на градот Скопје, а под него текст: „Град Скопје, Легитимација на овластен инспектор за патишта“. Под овој текст на левата страна има место за фотографија со големина 2,5 cm x 3,5 cm. Во долниот дел има простор во кој се пишуваат следните податоци: име и презиме на овластениот инспектор за патишта, потпис на инспекторот, регистерски број на легитимацијата, датум на издавање, потпис на градоначалникот и место за печат (мп).

Од внатрешната десна страна од образецот отпечатен е текст: „Овластениот инспектор за патишта врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон (“Службен весник на Република Македонија” бр. 84/08).“

Член 5

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

Државниот инспектор, овластениот инспектор за патишта на општината односно на градот Скопје, по престанување на службеното својство на инспектор ја враќа легитимацијата.

Член 6

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот најдоцна во рок од три дена го известува органот кој го назначил, кој по огласувањето за неважечка, му издава нова легитимација.

Легитимацијата се заменува со нова и во случај кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива како и во случај кога има промена на личните податоци на инспекторот.

Легитимацијата која согласно став 2 овој член се заменува со нова, се поништува.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на легитимацијата на инспекторот за патишта ("Службен весник на Република Македонија" бр. 103/01).


Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 01-11776
7 октомври 2008 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.


Прилог 1



 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ	
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ	Државниот инспектор за патишта врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон (службен весник на Република Македонија бр. 84/08).	
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">Слика</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2,5 cm x 3,5 cm</td></tr></table> Име и презиме Почиво на инспекторот Регистарски број Датум на издавање Министер за транспорт и врски М.П.		Слика
Слика		
2,5 cm x 3,5 cm		

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА _____ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	
---	--

<p style="text-align: center;">Грб на општината</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>ОПШТИНА _____ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Слика 2,5cm x 3,5cm</div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Име и презиме</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Потпис на инспекторот</p> <p>_____</p> <p>Регистарски број _____ Датум на издавање _____</p> <p>Градоназначик на општината _____ М.П.</p>	<p>Овластениот инспектор за патишта врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон (Службен весник на Република Македонија бр. 84/08).</p>
--	---

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГРАД СКОПЈЕ	
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	

Грб на Скопје  Град Скопје ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОБЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	<p>Овластениот инспектор за патишта врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон (службен весник на Република Македонија бр. 84/08).</p>
 Слика 2.5 cm x 3.5 cm	
..... Име и презиме	
..... Потпис на инспекторот	
Регистарски број: Датум на издавање:	
Градначалник: М П	